

ЧЛЕНСТВОТО ВО Н ПОЛИТИЧКИОТ КАПА

Според Американците, Македонија сè повеќе си ги расипува шансите за членство во НАТО во 2008 година. Нивна главна забелешка е дека и во власта и во државата нема политички капацитет за апсорбирање и за спроведување на наметнатите агенди, туку сè повеќе се потпаѓа под балканскиот менталитет, а сè и сешто се прави со инает. Тие оставаат простор политичарите да соберат памет и да ги надминат домашните проблеми, со што ќе покажат дека навистина го сакаме членството во НАТО, а тогаш САД со двете раце ќе нè турнат во Алијансата.



АКО СЛУШАТЕ, ОДИТЕ ВО НАТО!

напред, а два назад. Особено остар беше комесарот за проширување на ЕУ, Оли Рен, но и најголемите поддржувачи, Американците, почнаа да нè критикуваат, велејќи дека и понатаму ќе нè поддржуваат, но некои работи мора да се променат, во спротивно, може да се изгуби поддршката.

кон Ахмети и пријателите, па затоа неговиот потег, избегнување на средбата со Груевски во Брисел, се смета за шлаганица на македонската држава, бидејќи тој е само администратор кој мора да се сретне со премиер или со претседател на држава, зашто нивната функција е поголема од неговата. Ако средбата беше со некој од Советот на министри, тогаш ќе можеше да се сфати дека дотичната држава има забелешки на македонската политика, освен ако тој некој имал неодложна работа па морал да замине, односно ваквата постапка на Солана значи манифестирање лични хирови, а не на нечија државна политика. Но, тоа е и порака до македонскиот премиер за начинот на кој ја спроведува својата политика.

МИЛОВАНОВИЌ КРЕНА РАЦЕ

Прашањето е дали Македонија може да ја изгуби сесрдната поддршка на Американците, особено на патот кон зачленувањето во НАТО, каде што нивниот збор е последен? Во последно време американската амбасадорка во нашава земја, Џилиен Миловановиќ, сè повеќе се оградува од посредничката мисија за решавање на пат-позицијата во која се најде позицијата со опозицијата. Како главен пожарникар-смирувач се јавува евроамбасадорот Ерван Фуере. Што значи ова? Дали ЕУ ја презема ситуацијата во Македонија во свои раце? Зошто Американците сега би ни ја откажале поддршката? Или, од кого и од што во Македонија е разочарана Миловановиќ, односно САД?

Учеството само на Фуере во посредничката мисија меѓу политичките партии е протезирање на европската политика, која на оваа власт многу и не ѝ одговара, бидејќи Европејците се покажаа како лоши играчи на Балканот. Тоа ќе значи дека неизвесноста за добивање датум за преговори ќе продолжи и може да се оддолжи во недоглед. Од друга страна, дел од европската администрација, како Хавиер Солана, се наклонети

ПОГРЕШНИ ПРЕГОВОРИ

Американците се разочарани од одредени потези на власта и затоа се лути. Тие не сакаат да ја загрозат својата политика со неодговорни политичари, па затоа нивната мисионерска мисија е ставена во мирување. Оттаму сметаат дека нивните очекувања се изневерени по последните договори под нивно покровителство. Според нив, Македонија сè повеќе си ги расипува шансите за членство во НАТО во 2008 година. Нивна главна забелешка е дека и во власта и во државата нема политички капацитет за апсорбирање и за спроведување на наметнатите агенди, туку сè повеќе се потпаѓа под балканскиот менталитет, а сè и сешто се прави со инает. Тие оставаат простор политичарите да себе-



Пишува: Венцо ДОНЕВ

Лани Македонија доби кандидатски статус за членство во ЕУ и охрабрувачки зборови на Самитот на НАТО во Рига, за зачленување во Алијансата во 2008 година. Како еден од предусловите за подобро позиционирање на патот кон овие две битни организации, од сите партии во нашава земја се бараше одржување фер и демократски избори. И така беше. Изборите беа оценети со највисоки оценки, иако можеше да се поправаат уште некои работи, но тоа е дел од севкупното демократизирање на партиите и на менталната хигиена на луѓето. Сепак, по формирањето на новата Влада работите во оваа насока почнаа да се комплицираат, пред сè, затоа што дотогашниот учесник во власта, ДУИ, го победи ривалот ДПА која, пак, влезе во коалиционата Влада. Можеби револтот немаше да биде толку голем кај приврзаниците на Ахмети ако лидерот на ВМРО-ДПМНЕ прво не ги почнеште преговорите со него. Како резултат на ваквата состојба, некои проекти во Собранието беа блокирани од опозиционите СДСМ и ДУИ, додека вторите и ја напуштија неговата работа. Поради овие причини странците ни ја наметнаа флоскулата дијалог, при што оценува дека Македонија прави еден чекор

АТО ЗАВИСИ ОД ЦИТЕТ НА ВЛАДАТА!

рат памет и да ги надминат домашните проблеми, со што ќе покажат дека навистина го сакаме членството во НАТО, а тогаш САД со двете раце ќе нè турнат во Алијансата.

Американците забележуваат на начинот на кој се правеше Владата. Мандатарот Груевски требало да разговара со сите партии за формирање Влада, а со ДУИ на крај, при што сите ќе имале ист третман. На овој начин на Ахмети јасно ќе му било укажано дека со него не се сака да се прави коалиција. Но, претседателот на ВМРО-ДПМНЕ и мандатар, Никола Груевски, почнал по обратен редослед, односно од почеток долго време преговарал со ДУИ, за подоцна, под влијание на ДПА, да им каже дека ги откачува. ДПА, пак, ја искористи ситуацијата да го притисне и на голема врата да го внесе Георгиевски во власта, за што Американците имаат големи забелешки. Тие не ја поддржуваат ДУИ, но и ДПА ја изгуби нивната доверба, а сепак практикуваат прагматизам, па затоа сакаат и кај нас, од практични причини,

некои работи да се средат. Во моментот, за нив е најважно ДУИ да се врати во собраниската работа, за да може и натаму да ни се прогледува низ прсти.

ДУИ ВО ВЛАСТА?

Дали малата реконструкција на Владата значи престојување и фаќање чекор кон интегративните процеси?! Како што е познато, досегашниот министер за животна средина и просторно планирање, Имер Алиу, се заменува со Џелил Бајрами. Алиу не останува извисен, туку тој станува министер без ресор, а министерот за здравство и потпретседател на Владата, одговорен за реализирање на Рамковниот договор, Имер Селмани, ќе се грижи само за народното здравство, додека од втората функција се откажува. На овој начин ДПА добива уште едно министерско место во Владата на Груевски, со што ги зацврстува позициите пред можното дополнително реконструирање. За да го подигне својот и г-

ледот на Владата Груевски ќе мора да отстапи од своите цврсти намери, но и на Мендух Тачи, да одбива секакви можности за соработка со ДУИ. Значи, не мора да прави коалиција со нив, но може да покани двајца од ДУИ, како експерти, да учествуваат во работата на Владата. Како најпогодни личности странците, пред сè, Американците, ги препорачуваат Азис Положани и Теута Арифџи. Положани би го водел Министерството за локална самоуправа, додека Арифџи Министерството за надворешни работи. Така нема да има поместувања по вертикала. Ако вака се реконструира Владата, останатите партнери на Груевски ќе бидат задоволни, бидејќи никој нема ништо да изгуби од сегашните позиции, туку жртвата ќе ја сноси најголемата партија. Потоа Груевски ќе може да прави внатрешни комбинации, односно Антонио Милошоски да биде одговорен за евроинтеграциите, за што и првобитно размислуваше. Решавањето на Гордиевиот јазол ќе му овозможи на Груевски мрднување од сегашната пат-позиција и стекнување доверба кај странците. ДУИ ќе се врати во Собранието и ќе се откачи работата, а дипломатите ќе престанат да ја употребуваат флоскулата дијалог, што преведено до нив ќе значи дека Македонија има обезбедена стабилност. При еден ваков развој на настаните ќе ни биде обезбедена цврста позиција кај натовци, односно САД, на што нема имуни да останат и Европејците.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за 2005 година ќе го добиете заета **Единствено Мультимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиевото CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојаната горлина тема за спорото пристапување на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието **Репрезент и Даночен Практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сево ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручно списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите вршици стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Силејалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични корици, со водонепропусливи на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на 8 дела и тоа:

- Ажурен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мультимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мультимедијално CD!

На нивната веб-страница на интернет ја добивате сите податоци со одмирен добиток шифри.

Корисните ја нивната интернет-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СПИСАНИЈА
- 8 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 P-РЕГИСТАР
- 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со божиќ,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка

со преку
300

СТРАНИЦИ И

16
ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мультимедијални CD-а

САМО ВО
14.700 ДЕН